



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830
Sluzbeni vestnik SR
Makedonija

91001 Skopje
tah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

БРОЈ 33

ГОД. XLIV

... динари. – Преплатата ... година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

386.

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 70 став 1 од Деловникот за работата на Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 13 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за период од една година, почнувајќи од 16 мај 1988 година, се избира и прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од СР Босна и Херцеговина и досегашен потпретседател Раиф Диздаревик,

О. бр. 21
13 мај 1988 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Лазар Мојсов, с. р.

387.

Врз основа на член 327 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, во врска со член 70 став 2 од Деловникот за работата на Претседателството на СФРЈ, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 13 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР И ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за период од една година, почнувајќи од 16 мај 1988 година, се избира и прогласува членот на Претседателството на СФРЈ од СР Словенија Стане Доланц.

О. бр. 22
13 мај 1988 година
Белград

Претседателство
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,
Лазар Мојсов, с. р.

388.

Врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1988 година, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја подржува суштината на иницијативите, предлозите и активностите на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и го задолжува Сојузниот извршен совет да ги проучи предлозите на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, и во врска со тоа, да му предложи на Собранието на СФРЈ дополние на постојните или донесување на нови закони и, по потреба, да иницира заедничка активност со извршните совети на собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препорачува на собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини да ги разгледаат предлозите на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија за обезбедување социјална сигурност на работните луѓе и граѓаните и да преземат соодветни мерки од нивна надлежност.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препорачува на сите општествено-политички заедници, на самоуправните организации, на организациите на здружен труд, посебно на органите на самоуправувањето, во рамките на целосното спроведување на економската политика, веднаш да изработат и да утврдат конкретни активности и мерки за обезбедување социјална сигурност на работниците и да обезбедат реални извори на средства за компензации, посебно на производите и услугите што најдрастично влијаат врз животниот стандард на најзагрозените категории на населението и на работниците со најниски примања.

4. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Број: 30-4 88/025
15 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Марјан Рожич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Омер Курпејовиќ, с. р.

389.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 19 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 65/87 и 9/88) во точка 1 износот: „120.000” се заменува со износот: „150.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 јуни 1988 година.

Бр. 114-24/88-013
19 мај 1988 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

390.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85, и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 19 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА**

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87 и 9/88), во точка 1 износот: „50.000” се заменува со износот: „75.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 јуни 1988 година.

Бр. 114-25/88-013
19 мај 1988 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

391.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 69/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 19 мај 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-

бира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87 и 9/88) во точ. 1 и 2 износот: „10.000” се заменува со износот: „15.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-23/88-013
19 мај 1988 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврцинов, с. р.

392.

Врз основа на член 54 став 5 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79, 56/80 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДООГАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНКИ ЈАХТИ И СТРАНКИ ЧАМЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАБАВА ИЛИ СПОРТ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ, РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

Член 1

Во Уредбата за доаѓање и престој на странски јахти и странски чамци наменети за забава или спорт во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/87), во член 5 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Барање за издавање на одобрение за чамци евидентирани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои се обезбедени условите за сместување и подолг престој или за странски јахти и странски чамци што југословенски организации на здружен труд ги увезле привремено заради изнајмување на странски државјани, поднесува и организацијата на здружен труд која му го изнајмува тоа пловило на странец.”

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 6 и 7.

Член 2

Во член 7 став 4 по зборот: „уредба” се додаваат зборовите: „и на организацијата на здружен труд за пловила-та од член 5 став 5 на оваа уредба”.

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

„Лицето или организацијата на здружен труд кои поднесле барање за издавање на одобрение се должни на надлежниот орган да му ја пријават секоја измена на членовите на екипажот и патниците.

Одобрението престанува да важи ако се промени заповедник на странска јахта, странски државјанин – заповедник на странска јахта запишана во југословенскиот уписник на бродовите, водител на странски чамец, странски државјанин – водител на чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени условите за сместување и подолг престој, освен ако одобрението ѝ е издадено на организација на здружен труд која изнајмува пловила за чамци евидентирани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои се обезбедени условите за сместување и подолг престој или за странски јахти или странски чамци што организациите на здружен труд ги увезле привремено заради изнајмување на странски државјани.”

Член 4

Во член 12 ставот 3 се менува и гласи:

„Пред испловувањето на странска јахта или странски чамец оставен заради поправка или чување, заповедникот на странската јахта односно водителот на странскиот чамец е должен да ја извести организацијата на здружен труд која користи лука, пристаниште, marina или наутички центар.“

Член 5

Во член 13 став 1 по зборот: „пловило“ се додаваат зборовите: „и за секое испловување на тие пловила да ја известат надлежната лучка капетанија или нејзината испостава односно капетанијата на пристаништето“.

Во став 2 зборовите: „се води во книгата која“ се бришат.

Член 6

Во член 17 став 1 во уводната реченица бројот: „50.000“ се заменува со бројот: „250.000“, а бројот: „500.000“ – со бројот: „2.250.000“.

По точка 1 се додаваат нови точки 2 и 3 кои гласат:

„2) ако без претходно прибавено одобрение на надлежниот орган му изнајми на странски државјанин чамец евидентиран во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кој се обезбедени условите за сместување и подолг престој или му изнајми странска јахта или странски чамец кој привремено го увезла заради изнајмување (член 7 став 4);

3) ако на надлежниот орган не му ја пријави секоја измена на членовите на екипажот и патниците (член 8 став 1);“.

Во досегашната точка 2, која станува точка 4 по зборот: „податоци“ се додаваат записка и зборовите: „односно ако за секое испловување на тие пловила не ја извести надлежната лучка капетанија или нејзината испостава, односно капетанијата на пристаништето“.

Досегашната точка 3 станува точка 5.

Во став 2 бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „50.000“, а бројот: „50.000“ – со бројот: „225.000“.

Член 7

Во член 18 став 1 во уводната реченица бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „100.000“, а бројот: „200.000“ – со бројот: „900.000“.

Во точка 5 зборот: „број“ се брише.

Точка 6 се менува и гласи:

„6) ако пред испловувањето на странска јахта или странски чамец оставен заради поправка или чување не ја извести организацијата на здружен труд која ја користи луката, пристаништето, marina или наутичкиот центар (член 12 став 3);“

Член 8

Во член 19 став 1 во уводната реченица бројот: „10.000“ се заменува со бројот: „50.000“, а бројот: „50.000“ – со бројот: „225.000“.

Член 9

Во образецот број 1 по став 5 се додава став 6, кој гласи:

„Барање за издавање на одобрение за чамци евидентирани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на кои се обезбедени условите за сместување и подолг престој или за странски јахти и странски чамци што организации на здружен труд привремено ги увезле заради изнајмување на странски државјани, поднесува и организацијата на здружен труд која му го изнајмува тоа пловило на странец. Во рубриката за податоци за заповедникот на странската јахта, односно за водителот на странскиот чамец се запишуваат називот, фирмата и седиштето на организацијата на здружен труд, а рубриците за податоците за бројот на членовите на екипажот и на патниците, не се пополнуваат.“

Член 10

Во образецот број 2 во точка IX се додава став 2, кој гласи:

„Одобрение ѝ се издава и на организацијата на здружен труд за пловилата од член 5 став 5 на оваа уредба. Податоците за називот, фирмата и седиштето на организацијата на здружен труд се запишуваат во точка VII. Забелешки, а рубриците за податоците за заповедникот на странската јахта, за водителот на странскиот чамец и за членовите на екипажот и патниците не се пополнуваат.“

Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 152
19 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

393.

Врз основа на член 36 став 3, на член 37 став 2 и на член 56 став 1 од Законот за книгоството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Уредбата за Контниот план и за билансите за средства за развој на општонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/87) во член 10 се додава став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, книговодството за средствата за развој на општонародната одбрана на Сојузната дирекција за стоковни резерви и на организациите за стоковни резерви на републиките и автономните покраини, се води според одредбите на оваа уредба од 1 јануари 1989 година.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 148
5 мај 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

394.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАДИЈАЦИОНИ ПИРОМЕТРИ – РАБОТНИ ЕТАЛОНИ ЗА ЕДИНИЦА ТЕМПЕРАТУРА ВО ТЕМПЕРАТУРЕН ОПСЕГ ОД 300 К ДО 2800 К

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови кои мораат да ги исполнуваат радијационите пирометри.

метри - работните еталони за единица температура во температурниот опсег од 300 K до 2800 K (во натамошниот текст: радијациони пирометри).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.K-3/3.

Член 2

Радијационите пирометри се пирометри на сјајот, чиј принцип на работа се заснова врз користење на зависноста на вкупниот енергетски сјај на изворот на зрачење, добиен со интеграција по најголемиот дел на спектарот на топлинското зрачење, од неговата температура. Таа зависност може доволно точно да се опише со Stefan-Bolцмановиот закон на зрачење за апсолутно црно тело.

Член 3

Температурата што ја покажуваат радијационите пирометри мора да биде изразена или во келвини (ознака: K) или во степени Целзусови (ознака: °C). Ознаката за единица на температура мора да се наоѓа на покажувачката направа на радијациониот пирометар.

Кога радијациониот пирометар нема покажувачка направа за температура, ознака за единица на температура мора да биде дадена со крива или со табела на зависноста на излезниот сигнал од температурата.

Член 4

Точноста на радијациониот пирометар се карактеризира со вредноста на неговата мерна несигурност определена во нормални услови.

Мерната несигурност на радијациониот пирометар, дефинирана со веројатност од 95%, мора да биде во границите дадени во табелата:

Температурен опсег (°C)	Граници на мерната несигурност (°C)	
	на работен еталон од повисока точност	на работен еталон од пониска точност
од 20 до 500	± 5	± 4
од 500 до 700	± 6	± 5
од 700 до 1100	± 8	± 6
од 1100 до 2000	± 10	± 7
од 2000 до 2200	± 13	± 8
од 2200 до 2500	± 15	± 9

Член 5

Нормалните услови во кои се дефинирани границите на мерната несигурност на радијациониот пирометар се:

1) мерениот објект, кој е извор на зрачење од типот на црно тело;

2) растојанието помеѓу изворот на зрачењето и радијациониот пирометар, кое изнесува 1 m. Дијаметарот на изворот на зрачењето е еднаков на π m, каде што π е номинален индекс на визирање на радијациониот пирометар;

3) температурата на околниот воздух е еднаква на нормалната температура, односно на $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, а релативната влажност на воздухот не е поголема од 80%.

Член 6

Растојание до објектот на мерењето е растојанието помеѓу изворот на зрачењето (објектот на мерењето) и локата на објективот (или на огледалото) на радијациониот пирометар. Растојанието до објектот на мерењето мора да биде дадено за секој радијационен пирометар.

Растојанието до објектот на мерењето може да биде дадено и во однос на некоја друга точка на радијациониот пирометар, но тоа тогаш мора да биде наведено во податоците за радијациониот пирометар.

Член 7

Мерно поле е дел од рамнината нормална на оптичката оска чија слика ја покрива детекторот на радијациониот пирометар или, ако постои, дијафрагмата што го ограничува видното поле.

Дијаметарот на мерното поле ја определува најмалата димензија на објектот на мерењето чија температура

може да се мери со радијациониот пирометар. Дијаметарот не мерното поле зависи од вредноста на растојанието до објектот на мерењето.

Член 8

Индекс на визирање на радијациониот пирометар е односот на дијаметарот на мерното поле спрема растојанието до објектот на мерењето.

Номинален индекс на визирање на радијациониот пирометар е индексот на визирање утврден за растојанието до објектот на мерењето кое изнесува 1 m. Номиналната вредност на индексот на визирање треба да биде помала или еднаква на 1:20.

За радијациониот пирометар може да биде даден номинален индекс на визирање утврден за друга вредност на растојанието до објектот на мерењето, но тоа мора да биде назначено во податоците за радијациониот пирометар.

Член 9

Време на одзив е времето кое по скоковита промена на температурата на изворот на зрачење за вредноста Δt е потребно радијациониот пирометар да го промени своето покажување за вредноста $\mu \Delta t$, каде што μ вредност за радијациониот пирометар.

За секој радијационен пирометар мора да биде дадено времето на одзив.

Член 10

Номинална работна температура на радијациониот пирометар е температурата на куќиштето на радијациониот пирометар на која точноста на пирометарот е целосно дефинирана со границите на дозволената мерна несигурност. При сите други температури, границите на мерната несигурност на радијациониот пирометар се зголемуваат за дополнителни вредности што се сврзани за промената на температурата на околината.

Номиналната работка температура мора да биде назначена за секој радијационен пирометар.

Член 11

За температурите што се разликуваат од номиналната работна температура дозволени се следните вредности на дополнителната мерна несигурност на радијациониот пирометар:

Температура на куќиштето на радијациониот пирометар (°C)	Граници на вредноста на дополнителната мерна несигурност (P=95%) (°C)
+ 10	± 3
+ 20	± 0
+ 40	± 4
+ 60	± 8
+ 80	± 13
+ 100	± 18

Член 12

Написите и ознаките на радијациониот пирометар мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.

Написите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

На радијациониот пирометар мораат да се наоѓаат следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) фабрички број;
- 3) мерен опсег;
- 4) година на производството;
- 5) ознака на типот.

Член 13

Кон радијациониот пирометар мораат во документацијата да се дадат податоците сообразно на чл. 4, 6, 8, 9, 10 и 11 од овој правилник.

Ако радијациониот пирометар е без покажувачка направа, составен дел на документацијата мора да претставува табела односно графикон на зависноста на излезниот

сигнал од температурата што ја мери радијациониот пирометар.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02 - 4281
16 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милап Межек, с. р.

395.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТАРСКИ ТЕРМОМЕТАР СО ПОКАЖУВАЧКА НАПРАВА И ЗА МАНОМЕТАРСКИ ТЕРМОМЕТАР СО ПИШУВАЧКА НАПРАВА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат манометарскиот термометар со покажувачка направа и манометарскиот термометар со пишувачка направа (во натамошниот текст: манометарските термометри) - мерила на температура во температурниот опсег од -200°C до 1000°C .

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.K-4/1.

Член 2

Манометарските термометри се наменети за мерење на температурата на гасови, течности или пара.

Манометарските термометри функционираат врз принципот на промена на притисокот на термометарското полнење со постојан волумен, при промена на температурата.

За термометарското полнење можат да се употребат гас, кондензат или специјален материјал.

Член 3

Наведените изрази односно поими, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) манометарски термосистем (во натамошниот текст: термосистем) е систем што се состои од термобалон, спојна цевка (капилара за продолжување) и еластичен осетлив елемент, кои заедно формираат херметички затворен волумен исполнет со течност, гас, кондензат или со специјален материјал;

2) термобалон е елемент на термосистемот кој се става во мерната средина чија температура ја прима и ја претворува во соодветен притисок (волумен) на термометарското полнење;

3) должина на спојната цевка (капилара за продолжување) е најголемото растојание од местото на спојувањето на спојната капилара со термобалонот до местото на нејзиното влегување во телото на манометарскиот термометар;

4) длабочина на нурнувањето на термобалонот е растојанието од крајот на термобалонот до местото на кое термобалонот е прицврстен за мерната средина;

5) должина на телото на термобалонот е најголемото растојание од местото на спојот на кое се спојуваат термобалонот и спојната цевка (капилара за продолжување) до крајот на термобалонот;

6) индекс на топлотната инерција е времето што е потребно, при внесувањето на термобалонот во мерната сре-

дина со константна температура, манометарскиот термометар да достигне 0,37 од вредноста на разликата меѓу таа температура и температурата што ја имал во моментот на внесувањето во мерната средина;

7) мерна средина е средина во која нема механичко движење или преместување на течности, освен природни струења (конвенкција).

II. СВОЈСТВА НА КОНСТРУКЦИЈАТА

Член 4

Конструкцијата на манометарскиот термометар ја сочинуваат термобалонот, спојната цевка (капилара за продолжување) и манометарската пружина споена со стрелката на покажувачката направа, односно со иглата за запишување на пишувачката направа.

Манометарските покажувачки термометри можат да бидат конструирани со додатна направа за сигнализација или за пренесување на аналоген пневматски или електричен сигнал.

Член 5

Термобалонот може да биде споен со телото на манометарскиот термометар стабилно - кога врската помеѓу термобалонот и телото е цврста, и еластично - кога термобалонот е споен со телото со еластична врска.

Член 6

Телото на термобалонот не смее да биде подолго од 400 mm. Должината на телото на термобалонот мора да биде назначена во податоците за манометарскиот термометар.

Член 7

Пречникот на термобалонот мора да има една од вредностите пропишани со овој правилник: 5 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 20 mm; 23 mm; 30 mm;

Член 8

Термобалоните мораат да бидат изработени од материјал кој може да издржи притисоци на мерната средина до 6,3 МПа.

За поголеми притисоци на мерната средина манометарските термометри мораат да имаат посебни заштитени термобалони, а податоци за тоа мораат да се дадат во документацијата за манометарскиот термометар.

Член 9

Спојната цевка (капилара за продолжување) на местото на кое е прицврстена за мерниот објект мора да биде заштитена со облога која ја чува од надворешни механички дејства.

Спојната цевка (капилара за продолжување) со ѕид чија дебелина не е помала од 1 mm може да биде изработена без заштитна облога.

III. МЕТРОЛОШКИ СВОЈСТВА

Член 10

Во зависност од видот на материјалот со кој е наполнет термосистемот, манометарскиот термометар може да се мери температурата во областите и во интервалите пропишани со овој правилник, и тоа:

Вид на материјалот со кој е наполнет термосистемот	Област на мерењето ($^{\circ}\text{C}$)	Интервал на мерната температура ($^{\circ}\text{C}$)
Гас	-200 до 600	100; 150; 160; 200; 250; 300; 400; 600
Течност	-150 до 300	25; 40; 50; 60; 100; 150; 160; 200; 250

Вид на материјалот со кој е наполнет термосистемот	Област на мерењето (°C)	Интервал на мерната температура (°C)
Кондензат	- 50 до 300	40; 50; 60; 100; 120; 150
Специјални материјали	100 до 1000	400; 600

Член 11

Границите на мерниот опсег на манометарскиот термометар мораат да опфатат 100% или 75% од пропишаниот интервал на мерната температура – за манометарските термометри полнети со гас и течност, и последните две третини од интервалот на мерната температура – за манометарските термометри полнети со кондензати.

Границите на мерниот опсег на манометарскиот термометар мораат да бидат следните:

Граници на мерењето за скала (°C)

едностранна		двострана		без нула	
долна	горна	долна	горна	долна	горна
	+ 25	- 10	+ 15	+ 50	+ 100
	+ 40	- 10	+ 50	+ 100	+ 150
	+ 50	- 25	+ 25	+ 25	+ 125
	+ 60	- 40	+ 20	+ 50	+ 150
	+ 100	- 25	+ 35	+ 100	+ 200
	+ 120	- 25	+ 75	+ 100	+ 250
	+ 150	- 25	+ 125	+ 100	+ 300
	+ 160	- 50	+ 50	-	-
	+ 200	- 50	+ 100	+ 100	+ 500
	+ 250	- 50	+ 150	+ 100	+ 300
	+ 300	- 100	+ 50	+ 200	+ 500
	+ 400	- 120	+ 30	+ 200	+ 600
	+ 600	- 150	+ 50	+ 400	+ 800
	-	- 200	+ 50	+ 400	+ 1000

Член 12

Класата на точност на манометарскиот термометар со гасно, течно и специјално полнење на термосистемот мора да биде: 1; или 1,5 или 2,5.

Класата на точност на манометарскиот термометар со кондензационо полнење на термосистемот мора да биде: 1,5; или 2,5 или 4, и утврдена на последните две третини од скалата на мерниот опсег. На првата третина од скалата на мерниот опсег на тие манометарски термометри класата на точност не може да биде пониска од првата следна пониска класа на точност.

Дозволено е на еден дел на скалата од мерниот опсег на манометарскиот термометар класата на точност да биде пониска од класите на точност наведени во ст. 1 и 2 од овој член, но тоа мора да биде назначено за манометарскиот термометар. Тие класи можат да бидат 0,4; или 0,5 или 0,6 и да важат до најмногу 10% од скалата од мерниот опсег, при што класата на точност не смее да биде пониска од 4 на преостанатиот дел од скалата.

Член 13

Класата на точност на манометарските термометри со посебно заштитен термобалон, во смисла на член 8 став 2 од овој правилник, мора да биде: 1; 1,5; 2,5 или 4 и пониска, и мора да биде наведена кон манометарскиот термометар.

Член 14

Класата на точност на манометарскиот термометар во моментот на вклучувањето односно активирањето на сигналните и регулационите уреди, ако ги има, не смее да биде пониска од првата пониска класа на точност утврдена во чл. 12 и 13 на овој правилник.

Член 15

Длабочината на нурнувањето на термобалонот во мерната средина мора да се одбере од следната низа на вредности:

Вид на материјалот со кој е наполнет термосистемот	Длабочина на нурнувањето на термобалонот (mm)
Гас	160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000
Течност	80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400
Кондензат	100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000
Специјални материјали	315; 400; 500

Границите на отстапувањето на длабочината на нурнувањето на термобалонот во мерната средина не смеат да бидат поголеми од:

- 1) $\pm 5\%$, за длабочините на нурнувањето со вредности од 80 mm, 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm и 250 mm;
- 2) $\pm 3\%$, за сите други длабочини на нурнувањето наведени во став 1 од овој член.

Член 16

Границите на допуштената основна грешка на покажувањето (запишувањето) и на излезните сигнали на манометарските термометри за одделни класи на точност мораат да ги имаат следните вредности:

Класа на точност	Граници на допуштената основна грешка, дадени во проценти на мерниот опсег на манометарскиот термометар	
	на покажувањето (запишувањето)	на излезниот сигнал
0,4	$\pm 0,4$	$\pm 0,5$
0,5	$\pm 0,5$	$\pm 0,6$
0,6	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$
1	± 1	$\pm 1,5$
1,5	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$
2,5	$\pm 2,5$	$\pm 4,0$
4	± 4	$\pm 5,0$

Член 17

Варијацијата на покажувањето (запишувањето) и на излезните сигнали на манометарскиот термометар не смее да ја преминува апсолутната вредност на границата на допуштената основна грешка пропишана во член 16 од овој правилник.

Член 18

Нестабилноста на покажувањето (запишувањето) и на излезните сигнали, дефинирана како разлика на покажувањето на манометарскиот термометар при повеќекратни мерења во исти услови на мерна средина, не смее да ја преминува половината од апсолутната вредност на границата на допуштената основна грешка пропишана во член 16 од овој правилник.

Член 19

Динамичките карактеристики на манометарските термометри со пневматски и електрични излезни сигнали мораат да бидат определени така што во придружната документација за соодветниот манометарски термометар да бидат дадени вредностите на времето на воспоставувањето на излезниот сигнал и на максималното отстапување на излезниот сигнал.

Член 20

Манометарските термометри со горна граница на мерниот опсег до 40°C мораат да издржат дејство на прегревање на мерната средина до 50°C.

Манометарските термометри со горна граница на мерниот опсег од 50°C и повисока мораат да издржат дејство на прегревање на мерната средина, и тоа:

1) прегревање кое ја преминува горната граница на мерниот опсег за 10% - за манометарските термометри со гасно, течно и специјално полнење на термосистемот;

2) прегревање кое ја преминува горната граница на мерниот опсег за 4% за манометарските термометри со кондензационо полнење на термосистемот.

Член 21

Еластичните осетливи елементи на термосистемот мораат да издржат дејство не помало од 20 000 циклуси на променлив притисок кои се менуваат од $25\% \pm 5\%$ до $75\% \pm 5\%$ од опсегот на притисокот во термосистемот при температури кои му одговараат на мерниот опсег на манометарскиот термометар.

Член 22

Индексот на топлотната инерција на манометарскиот термометар мора да ги задоволува следните вредности:

Материјал со кој е наполнет термосистемот	Индексот на топлотната инерција на средината која го окружува термобалонот не смее да биде поголем од:			
	воздух или гас		вода или течност која има коефициент на топлотна спроводливост близок на водата	
	во состојба се движи со брзина од 7 m/s, макс	во состојба се движи со брзина од 7 m/s, макс	во состојба се движи со брзина од 7 m/s, макс	во состојба се движи со брзина од 7 m/s, макс
Гас	500	60	15	3
Течност	800	120	30	6
Кондензат	800	120	30	6
Специјални материјали	800	120	-	-

Член 23

За манометарските термометри со кондензационо полнење на термосистемот, кај кои температурата на околината се наоѓа во нивниот мерен опсег, а кои исто така имаат спојна цевка (капилара за продолжување) со должина од 25 m, индексот на топлотната инерција не смее да биде подолго од 45 минути во воздушната мерна средина.

Член 24

Промената на покажувањето (запишувањето) и на излезните сигнали (δ) во проценти од мерниот опсег, која настанува под влијание на отстапувањето на температурата на околината од нормалната вредност на температурата на околината, не смее да биде поголема од вредностите определени со формулата:

$$\delta = \pm (\gamma + K \times \Delta t),$$

каде што се: γ - вредност на нестабилноста на манометарскиот термометар, во согласност со член 18 од овој правилник;

K - температурен коефициент во $\%/^{\circ}\text{C}$, помал или еднаков на:

0,05 за манометарски термометри со гасно полнење на термосистемот;

0,075 за манометарски термометри со течно полнење на термосистемот;

0,04 за манометарски термометри со кондензационо полнење на термосистемот;

0,035 за манометарски термометри со специјално полнење на термосистемот.

Δt - апсолутна разлика на температурата, $\Delta t = t_2 - t_1$, каде што t_1 е нормална температура на околината еднаква на $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ - за термометри од класата на точност 1 или повеќе, а на $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ - за манометарски термометри од класата на точност 1,6; 2,5 и 4; а t_2 е температура на околината.

IV. НАТПИСИ И ОЗНАКИ

Член 25

Намписите и ознаките на манометарскиот термометар мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

На скалата на покажувачката направа на манометарскиот термометар мораат да се наоѓаат ознаки на мерната единица за температура ($^{\circ}\text{C}$ или K), на класата на точност и ознаките „-“ и „+“ за двострана скала, согласно со долната и горната граница на мерниот опсег на манометарскиот термометар.

Манометарските термометри со пишувачка направа мораат да имаат таблица со ознаки согласно со став 2 од овој член. Оваа таблица мора да содржи и податок за печатарската ознака на дијаграмската хартија на пишувачката направа.

Член 26

Во документацијата кон манометарскиот термометар мораат да се дадат следните податоци:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) фабрички број и година на производството;
- 3) параметри на напојување, кога се неопходни;
- 4) длабочина на нурнувањето на термобалонот во мерната средина;
- 5) должина на спојната цевка (капиларата за продолжување);
- 6) вредности на најголемиот притисок на мерната средина што може да го издржи термобалонот;
- 7) службена ознака на типот на манометарскиот термометар, ако е извршено испитување на типот и издадено решение за одобрување на типот.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-4281/2
16 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

396.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ
ЗА ПРЕГЛЕД НА МАНОМЕТАРСКИ ТЕРМОМЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на манометарски тер-

мометри што во преглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните што произведуваат и поправаат манометарски термометри.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.K-5/1

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на манометарски термометри мораат да имаат IV степен стручна подготовка, односно средно стручно образование од машинска или електротехничка струка и мораат да ги познаваат постапките и методите за преглед на манометарски термометри.

Член 3

За преглед на манометарски термометри потребна е следната опрема:

- 1) еталони на единица температура;
- 2) уреди на репродуцирање на зададените температури при испитување на манометарските термометри;
- 3) помошни мерни и други технички уреди.

Член 4

За преглед на манометарски термометри можат да се употребуваат следните еталони:

стабилноста на температура што тие уреди можат да ги остварат мораат да бидат доволни да овозможат вршење на прегледот на манометарските термометри.

Член 6

Работната просторија за преглед и жигосување на манометарски термометри мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со техничките нормативи и доволно пространа за сместување на опремата, за вршење на прегледите и за жигосување;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Член 7

Температурата во работната просторија мора да биде во границите $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, за преглед на манометарски термометри од класата на точност 1, односно во границите $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ за преглед на манометарски термометри од класата на точност 1,5, 2,5 и 4.

Член 8

Изворите на топлина што служат за греење на работната просторија треба доволно да се оддалечени од местото на кое се врши преглед на манометарски термометри и да не ја нарушуваат постапката за преглед на манометарските термометри.

Член 9

Во работната просторија мораат да се наоѓаат:

- 1) маса и стол за работникот на единицата за контрола на мери;
- 2) полици или ормани за сместување на манометарските термометри подготвени за преглед и за сместување на еталоните и за сместување на потребната мерна опрема.

Член 10

Работната просторија треба да биде заштитена од директно пробивање на сончева светлина односно зрачење.

Член 11

Во работната просторија не смеат да се држат предмети односно да се вршат работи што би можеле да го пречуваат прегледот на манометарските термометри.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-4281/1
16 март 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

397.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86), Сојузниот комитет за собаќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени (Службен лист на СФРЈ, бр. 21/88) во точка 1 текстот под ред. бр. 11 и 15 се менува и гласи:

„11 „Задар“	06,30	08,15	1,2,4,5,	Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
	11,00	12,30	3,7	
	09,45	11,15	6	
	18,30	20,15	1,2,4,5	
	17,00	18,15	3	
	06,30	08,15	1	Во летниот период (од 2 мај до 17 октомври)
	13,00	00,30	1	
	05,30	08,15	1	Во летниот период (од 16 мај до 12 септември)
	13,00	00,30	1	
	06,30	21,00	2	Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
	06,30	00,15	2	
	06,30	08,15	3	Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
	19,00	21,00	3	

				Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
				06,30 13,15 4
				18,30 20,30 4
				Во летниот период (од 12 мај до 27 октомври)
				06,30 20,30 4
				Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
				06,30 23,00 5
				Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
				05,00 06,30 6
				Во летниот период (од 28 мај до 25 јуни)
				05,30 10,30 6
				Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
				11,30 13,00 7
				18,00 19,30 7
				Во летниот период (од 22 мај до 9 октомври)
				07,30 24,00 7
15	„Марибор“	05,30 12,00	1,2,3,4,5	Во летниот период (од 28 март до 29 октомври)
		05,30 08,00	6	05,30 12,00 1,2,3,4,5
		19,00 22,00	1,3,5,7	19,00 22,00 1,2,3,4,5
		17,00 22,00	2,4	Во летниот период (од 28 март до 7 мај)
				06,00 09,00 6
				Во летниот период (од 8 мај до 21 октомври)
				06,00 10,00 6
				Во летниот период (од 22 октомври до 29 октомври)
				06,00 09,00 6
				Во летниот период (од 28 март до 8 мај)
				19,00 21,00 7
				Во летниот период (од 9 мај до 16 октомври)
				19,00 22,00 7
				Во летниот период (од 17 октомври до 29 октомври)
				19,00 21,00 7”

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

VI/01 Бр: 3668/1
11 мај 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

398.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската национално-ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА

1. Највисокиот износ до кој од 1 јануари 1988 година може да се определи пензијата и додатокот кон пензија, во

смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, член 10а став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската национално-ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, се утврдува во висина од 1,087.470 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензија од 1 јануари 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/88).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 426/88
13 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Илија Вакиќ, с. р.

399.

Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И НА МЕРИЛА ЧИЈ ПРЕГЛЕД МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДОВЕРИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

1. Наредбата за определување на работни еталони и на мерила чиј преглед може да им се довери на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/84) во точка 2 одредбата под 2, по алинејата втора, се додава алинеја трета, која гласи:

– „цистерни и резервоари, ако служат како мерила”.

Во одредбата под 7, по алинеја прва се додава алинеја втора, која гласи:

– „хронотахографи”.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-1337/1
12 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

400.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82 и 64/85), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

1. Во Решението за утврдување на Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/82, 7/84, 9/86 и 18/87) во Листата на отрови, која е составен дел на тоа решение, се вршат следните измени и дополненија:

1) под реден број 156 во колона 7 по зборовите: „бори и лакови” се додаваат запирка и зборовите: „хемиска индустрија”;

2) под реден број 249 во колона 5 се додава знакот „+”, а во колона 6 знакот: „+” се брише;

3) редниот број 332 се брише;

4) под реден број 333 во колона 5 се додава знакот: „+”, а во колона 6 знакот: „+” се брише;

5) под реден број 399 во колона 5 се додава знакот: „+”;

6) под реден број 458 во колона 3 знакот: „+” се брише, во колона 5 се додава знакот „+”, а во колона 6 се додаваат зборовите: „од 2% до 25%”;

7) под реден број 574 во колона 4 знакот: „+” се брише, во колона 5 зборовите: „од 10% до 20%” се заменуваат со знакот: „+”, а во колона 6 зборовите: „од 9% до 10%” се заменуваат со зборовите: „од 9% до 60%”;

8) под реден број 580 во колона 5 знакот: „+” се брише, а во колона 6 се додава знакот: „+”;

9) под реден број 718 во колона 2 зборовите: „О-ТОЛУИДИН, 2-амино-1-метилбензен” се заменуваат со зборовите: „ТОЛУИДИН, сите изомери”;

10) под реден број 751 во колона 2 зборовите: „ТЕТРАХИДРО-5,5-ДИМЕТИЛ-2-(1Н)-ПИРИМИДИНОН/р-(ТРИФЛУОРМЕТИЛ)-АЛФА-р-(ТРИФЛУОРМЕТИЛ)СТИРИЛЦИНАМИЛДЕН/ХИДРАЗОН” се заменуваат со зборовите: „ХИДРАМЕТИЛНОН (5,5-диметилперхидропиримидин-2-оп-4-трифлуорметил-алфа-(4-трифлуорметилстирил) цинамилиденхидразон”;

11) по реден број 762 се додаваат нови редни броеви, кои гласат:

1	2	3	4	5	6	7	8
763	2-АМИНО-2-МЕТИЛПРОПАНОЛ изобутаноламин				од 2%	хемиска индустрија	
764	БАКАР-ОКСИСУЛФАТ $3\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$				+	фунгицид	
765	БЕНФУРАКАРБ етил-N- /2,3-дихидро-2,2-диметилбензофуран-7-илоксикарбонил (метил) аминотио/-N-изопропис-бета-аланинат		+		до 5%	инсектонематоцид	
766	БИФЕНИТРИН 2-метилбифенил-3-илметил(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-хлор-3,3,3-трифлуорпропил-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат		+	до 10%		инсектоакарицид	
767	БРОМОКСИНИЛ-КАЛИУМ 3,5-дибром-4-хидроксибензонитрил		+			хербицид	
768	ФЕНОКСАПРОП ЕТИЛ етил-2-/4-(6-хлорбензоксазол-2-илокси)фенокси/пропионат				+	хербицид	
769	ФЛУКУМАФЕН 3-/3-(4'-трифлуорометилбензилоксифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин	+		до 0,005%		родентицид	
770	ФЛУМЕТРАЛИН N-(2-хлор-6-флуорбензил)-N-етил-алфа, алфа, алфа-трифлуор-2,6-динитро-р-толуидин				+	регулатор на растежот	
771	ФЛУРОКСИПИР МЕТИЛХЕПТИЛ ЕСТЕР 4-амино-3,5-дихлор-6-флуор-2-пиридилокси-1-метилхептил ацетат				+	хербицид	
772	ФЛУТРИАФОЛ (RS)-2,4'-дифлуор-алфа-(1Н-1,2,4-триазол-1-лилметил)-бенхидрил алкохол				+	фунгицид	
773	ХАЛОКСИФОР ЕТОКСИЕТИЛ 2-/4-(3-хлор-5-трифлуорметил-2-пиридилокси)-фенокси-етоксиетил пропионат				+	хербицид	

774	ХЕКСИТИАЗОКС (4RS,5RS)-5-(4-хлорфенил)-N-циклохексил-4-метил-2-оксо-1,3-тиазолидин-3-карбоксамид	+	акарицид
775	ИМАЗАПИР 2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-изопропиламино никотинат	+	хербицид
776	ИЗОКСАБЕН N-/3-(1-етил-1-метилпропил) изоксазол-5-ил-/-2,6-диметоксибензамид	+	хербицид
777	КЛОФЕНТЕЗИН 3,6-бис(2-хлорфенил)-1,2,4,5-тетразин	+	акарицид
778	КВИЗАЛОФОП ЕТИЛ етил-(RS)-2-/4-(6-хлоркиноксалин-2-илокси)-фенокси/пропионат	+	хербицид
779	МАГНЕЗИУМ-ХЕКСАФЛУОРСИЛИКАТ ХЕКСАХИДРАТ MgSiF ₆ · 6H ₂ O	+	хемиска индустрија
780	N-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИД	+	хемиска индустрија
781	2-МЕТОКСИПРОПАНОЛ 1-метоксипропанол-2-ол	+	хемиска индустрија
782	N,N-бис(15-хидроксиетил) алкил (C ₁₄ -C ₁₈) амин	+	хемиска индустрија
783	ПРОХЛОРАЗ 1-N-пропил-N-/2-(2,4,6-трифлуорфенокси)етил-/карбамоилимидазол	+	фунгицид
784	ТИОЦИКЛАМ ХИДРОГЕНОКСАЛАТ N,N-диметил-1,2,3-третиан-5-иламин хидроген оксалат	+	инсектицид
785	ТРИФЛУМИЗОЛ (E)-4-хлор-алфа,алфа,алфа-трифлуор-N-(1-имидазол-1-ил-2-пропоксиетилиден)-0-толуидин	+	фунгицид

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 811
26 февруари 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

401.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80 и 49/87), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОЧЕТОКОТ НА РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА ИСПОСТАВА ЦАРИНСКА ЗОНА ЛЈУБЉАНА

1. Царинската испостава Царинска зона Љубљана, како организациона единица на Царинарницата Љубљана, почнува со работа на 6 мај 1988 година.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр.: 03/1-Д-4367/1-88
6 мај 1988 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Пошкиќ, с. р.

402.

Врз основа на член 41 ст. 4 и 5 и член 42 ст. 3 и 4 од Законот за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВОТЕ НА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за начинот и роковите за регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/85 и 13/87) во точка 13 став 1 зборовите: „до 31 декември 1987 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1988 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 49
13 мај 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

403.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установага за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/74 и 17/81), во согласност со сојузниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

1. Во Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/82, 42/84, 40/85, 45/86 и 41/87) во точка 8 во одредбата под 1 бројот: „7“ се заменува со бројот: „18“, а бројот: „31“ - со бројот: „80“.

Во одредбата под 2 бројот: „9“ се заменува со бројот: „23“, а бројот: „42“ - со бројот: „108“.

2. Оваа измена на тарифата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3380/3
11 мај 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 104 ДО 112 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО

1. Работната организација „Металка“ в од Јубљана поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста на одредбите на чл. 104 до 112 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86).

Во предлогот на овластениот предлагач е наведено дека оспорените одредби на Законот не се согласни со Уставот на СФРЈ поради тоа што со тие одредби се овластува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија да изрече мерки на принуда и ограничување на организациите на здружен труд и поради тоа што ниту со тие, ниту со други одредби на овој закон не е пропишана постапка за изрекување на наведените мерки, ниту е предвидено правото на жалба на изречена мерка. Овластениот предлагач го изнесе гледиштето дека оспорените одредби не се согласни со Уставот и поради тоа што установуваат двократно казнување за ист стопански престап или повреда на угледот, бидејќи наведените мерки се изрекуваат во случај кога надлежниот суд правосилно ја казнил организацијата на здружен труд за стопански престап, односно кога судот на честа при Стопанската комора на Југославија ѝ изрекол мерка за повреда на угледот и кога таа мерка станала правосилна. Посебно овластениот предлагач ја оспори одредбата на член 112 од Законот, со која е предвидено надлежниот орган на управата да може да изрече привремена мерка на принуда или ограничување и пред надлежниот суд да утврди дека е направен стопански престап или повреда на угледот.

По сфаќањето на овластениот предлагач, оспорените одредби на Законот не се согласни со одредбите на чл. 212, 213, 215 и 216 од Уставот на СФРЈ.

Со поднесокот од 5 февруари 1988 година овластениот предлагач поднесе барање за издавање на наредба за запирање на извршувањето на Решението за изрекување на управна мерка, што го донесе Сојузниот секретаријат за надворешна трговија под број 12-13020/87 од 12 јануари 1988 година, со кое на Работната организација „Металка“ ѝ е изречена мерка за забрана на склучувањето договор за инвестициона изградба во СССР во траење од една година и му е ставен предлог на надлежниот орган во Работната организација „Металка“ да поведе постапка за утврдување на одговорноста на одговорното лице за дело на нелојален натпревар. Образложувајќи го своето барање за

запирање на извршување на ова решение, подносителот на предлогот истакна дека со извршувањето на тоа решение ќе настанат ненадоместливи штети како за подносителот на предлогот така и за СФРЈ, поради забрана на склучувањето договор за следната фаза од инвестиционата изградба на определен објект, со претпоставка дека натамошната изградба на тој објект ќе ѝ биде отстапена на фирмата на една трета земја, која веќе врши слични инвестициони работи во СССР.

2. Со оспорените одредби на чл. 104 до 112 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство се пропишани правилата за однесувањето на организациите на здружен труд при вршењето на надворешнотрговска дејност со странство, кои предвидуваат зачувување на угледот на организациите на здружен труд и угледот на земјата и забрануваат нелојален натпревар меѓу домашните организации на здружен труд на странскиот пазар. Во случај на повреда на овие правила на однесување, со Законот се утврдени санкциите, што ги изрекува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кога во постапката пред надлежниот суд правосилно ќе се утврди дека организацијата на здружен труд го повредила угледот или сторила дело на нелојален натпревар во надворешнотрговското работење. Со Законот, по исклучок, е предвидена и можноста за изрекување на привремена забрана на вршењето на определена работа во странство пред донесувањето на одлука на надлежниот суд за повреда на угледот или за нелојален натпревар во случај кога Сојузниот секретаријат за надворешна трговија оцени дека со извршувањето на таа работа ќе настене штета, со тоа што е должен во рок од 15 дена од изрекувањето на привремената мерка да поведе кај надлежниот орган постапка за утврдување на престапот. Доколку пред надлежниот суд не се докаже постоењето на престап, Сојузниот секретаријат, на барање од организацијата на здружен труд, ќе ја надомести штетата настаната поради изрекување на привремена мерка.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, на кого предлогот на овластениот предлагач му е доставен на одговор во смисла на член 20 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со дописот бр. 730-22/87-045 од 22 декември 1987 година, го извести Уставниот суд на Југославија дека, по разгледувањето на предлогот, оцени дека оспорените одредби на Законот се во согласност со Уставот на СФРЈ и дека затоа нема основ за измена и дополнење на тој закон. Соборот смета дека одредбите со кои органот на сојузната управа е овластен на организациите на здружен труд да им изрекува мерки на принуда или ограничување се засноваат врз одредбите на член 213 од Уставот на СФРЈ, а тоа што со Законот не е предвидено правото на жалба на решение од сојузниот орган на управата не е несогласно со одредбата на член 215 од Уставот на СФРЈ, бидејќи со таа одредба на Уставот е утврдено со законот, по исклучок, во определени случаи, да може да се исклучи правото на жалба. Меѓутоа, бидејќи со Законот не е исклучено правото на водење на управен спор, Соборот истакна дека согласно со член 216 од Уставот на СФРЈ, против наведеното решение може да се поведе управен спор и дека со тоа е обезбедена двојственост во одлучувањето во таа правна работа. Во одговорот уште е наведено дека сојузните органи на управата постапуваат по Законот за општата управна постапка, согласно со член 1 од тој закон, а со посебен закон не е поинаку пропишано. Исто така во одговорот е наведено дека правото на сојузниот орган со своје решение да одлучи за бришењето од регистарот на организациите на здружен труд на одделни дејности од областа на надворшнотрговското работење е комплементарно со правото на истиот орган, пропишано во член 8 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, да им дава согласност на организациите на здружен труд за регистрација на одделни надворешнотрговски дејности.

4. Со член 281 став 1 точка 5 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека федерацијата преку сојузните органи: ги уредува и обезбедува мерките на заштита од монопол и нелојална конкуренција, го уредува системот на надворешнотрговското работење и другото економско работење со странство и обезбедува извршување на сојузните закони

во тие области. Според член 274 од Уставот на СФРЈ, сојузните органи се одговорни за извршувањето на сојузните закони во областите во кои, по одредбите на Уставот на СФРЈ, федерацијата, преку сојузните органи, обезбедува извршување на сојузните закони.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, оспорените одредби на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, со кои се пропишани правилата на однесување на организациите на здружен труд во надворешнотрговското работење, предвидените мерки на принуда и ограничување во случај на повреда на тие правила и определениот сојузен орган на управата што ќе ги изречува тие мерки, по оцената на Уставниот суд на Југославија, се согласни со Уставот на СФРЈ.

Со одредбите на чл. 212 и 213 од Уставот на СФРЈ е предвидено поединечните акти на органите на управата да мораат да се засноваат врз законот и државните органи да можат да изрекуваат мерки на принуда и ограничување утврдени со законот и во постапката пропишана со законот. Според член 1 од Законот за општата управна постапка, органите на управата на општествено-политичките единици се должни да ги применуваат одредбите од тој закон кога во управните предмети решаваат за правата, обврските и правните интереси на поединците и на правните лица. Поради тоа Уставниот суд смета дека оспорените одредби на Законот не се несогласни со Уставот на СФРЈ, затоа што не пропишуваат посебна постапка за изрекување мерки на принуда и ограничувања бидејќи таа постапка е пропишана со Законот за општата управна постапка. Според член 216 од Уставот на СФРЈ е обезбедено водење на управен спор против конечните поединечни акти донесени во управната постапка, а со тоа, согласно со Уставот на СФРЈ, е обезбедена и двостепеност во постапката.

По оцената на Уставниот суд на Југославија, во рамките на овластувањата на сојузниот орган на управата да го извршува Законот за прометот на стоки и услуги со странство, да им дава согласност на организациите на здружен труд за упис на правото на вршење на надворешнотрговски промет (член 8 од Законот), произлегува и овластувањето на тој орган таа согласност да ја ускрати, односно со привремена мерка да ја ограничи, ако постојат основи сомневања дека со извршувањето на определена работа би настанала штета.

5. Уставниот суд на Југославија, оценувајќи дека оспорените одредби на Законот за прометот на стоки и услуги со странство се согласни со Уставот на СФРЈ, нема основ да нареди запирање на извршување на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија со кое на подносителот на предлогот му е изречена мерка на принуда. За законитоста на тоа решение ќе одлучува Сојузниот суд во управниот спор, кој овластениот предлагач го поведе пред тој суд.

6. Уставниот суд на Југославија врз основа на чл. 375 и 392 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана а на 23 февруари 1988 година, со мнозинство на гласови, донесе

Одлука

1. Се одбива предлогот на Работната организација „Металка“ од Љубљана да се утврди дека одредбите на чл. 104 до 112 на Законот за промет на стоки и услуги со странство не се согласни со Уставот на СФРЈ.

2. Се одбива предлогот на Работната организација „Металка“ во Љубљана да се нареди запирање на извршување на решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за изрекување на мерка на Работната организација „Металка“ од Љубљана, бр. 12-13820/87 од 12 јануари 1988 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во составот: претседател на Судот д-р Александар Фира и членови на Судот: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван

Кристан, Вељко Марковиќ, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У-6 р. 331/87
23 февруари 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ОПШТИ АКТИ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СР СРБИЈА „ДР МИЛОВАН ЈОВАНОВИЌ БАТУТ“, ВО БЕЛГРАД И ТОА: ЧЛЕН 16, ЧЛ. 50 СТАВ 3, ЧЛ. 62 И 90 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ, ЧЛЕН 22 И ЧЛЕН 58 СТАВ 2 И ЧЛ. 143 И 166 ОД СТАТУТОТ И ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

1. Основниот суд на здружен труд во Белград поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на уставноста и спротивноста со Законот за здружениот труд на одредбите на самоуправните општи акти на Заводот за здравствена заштита на СР Србија „Д-р Милован Јовановиќ Батут“, од Белград и тоа: член 16 и 50 став 3, чл. 62 и 90 од Самоуправната спогодба за здружување на трудот од 12 декември 184 година, член 22 и член 58 став 2 и чл. 143 и 166 од Статутот од 6 декември 1984 година и Правилникот за работните односи од 5 февруари 1985 година.

Предлагачот смета дека оспорените одредби се несогласни со начелата на Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со Законот за здружениот труд, и дека оспорениот Правилник за работните односи го донесе Работничкиот совет, а не работниците по пат на лично изјаснување, па тој правилник е во спротивност со Законот за здружениот труд бидејќи е донесен од страна на ненадлежен орган.

2. Со оспорените одредби на Самоуправната спогодба е утврдено: дека Работничкиот совет може да утврди, врз основа на планот за работа и на самоуправните општи акти, дека во процесот на работата постои потреба да се зголеми или намали бројот на работниците - извршителите и за тоа да донесе долука (член 16), дека Соборот на работниците може да стави вон сила конечна одлука на Работничкиот совет, како второстепен орган во дисциплинската постапка (член 50 став 3); дека со Самоуправниот општ акт за дисциплинска и материјална одговорност се утврдуваат мерките за повреда на работната обврска (член 62) и дека работниците даваат писмена изјава за прифаќање на спогодбата за здружување на трудот (член 90)

Со оспорените одредби на Статутот е утврдено дека организирањето на работата, координацијата во работата и раководењето со процесот на работата во службите и единиците ги вршат работниците со посебни права, должности и одговорности (член 22); дека организациониот дел на Организацијата на здружен труд избира најмалку еден делегат во Работничкиот совет (член 58 став 2); дека, врз основа на одлука за остварувањето на поединечно право, обврска и одговорност на работникот, донесуваат решение со соодветна содржина (член 143) и дека директорот на Заводот, како индивидуален работоводен орган, ја врши таа функција до истекот на мандатот на кој е избран (член 166).

Оспорениот правилник за работните односи го донесе Работничкиот совет на Заводот на седницата од 5 февруари 1985 година.

3. Уставниот суд на Србија со одлуката ИУ бр. 525/86 од 12 февруари 1987 година, ја укина одредбата на

член 50 став 3 од оспорената Самоуправна спогодба и одредбата на член 58 став 2 од оспорениот статут. За другите оспорени одредби и за оспорениот Правилник утврди дека се согласни со Уставот на СР Србија и дека не се во спротивност со Законот за здружениот труд.

4. Со одредбата на член 14 став 1 од Уставот на СФРЈ на секој работник во здружениот труд му е загарантирано во основната организација на здружен труд и во сите други форми на здружување на трудот и срдствата да ги уредува меѓусебните односи во работата. Со одредбата на член 98 став 1 од Уставот на СФРЈ, е утврдено работникот во основната организација на здружен труд самоуправувањето да го остварува со одлучување на работничките собири, со референдум и со други форми на лично изјаснување, по пат на делегати во работничките совети кои ги избира и отповикува, со контрола на извршувањето на одлуките и контрола на работата на органите и службите на тие организации, а со одредбата на член 100 став 1 е утврдено работничкиот совет во вршењето на функцијата, управувањето со работата и работењето на организацијата на здружен труд да го утврдува предлогот на статутот и да донесува други општи акти, да ја утврдува деловната политика и да донесува план и програма на работа и развој, да ги утврдува мерките за спроведување на деловната политика и планот и програмата на работата и развој, да избира, именува и разрешува извршен и деловоден орган, односно членови на тие органи, да се грижи за известувањето на работниците и да врши работи утврдени со самоуправната спогодба, статутот и со другите самоуправни општи акти на организацијата.

Тргувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ со оспорената Самоуправна спогодба и со Статутот работниците можеа да пропишуваат Работничкиот совет да ја утврдува потребата за зголемување или намалување на бројот на работниците, со самоуправен општ акт за дисциплинската и материјалната одговорност да се утврдуваат мерките за повреда на работната обврска, работниците да даваат писмена изјава за прифаќањето на спогодба за здружување на трудот, раководните работници да организираат и координираат со процесот на работата во службите и единиците, врз основа на одлуките за остварување на поединечните права, обврските и одговорностите да донесуваат решенија што мораат да имаат пропишана содржина, индивидуалниот деловоден орган да ја врши таа функција до истекот на мандатот на кој е избран и Работничкиот совет да донесува самоуправен општ акт за работните односи. По оцената на Уставниот суд на Југославија, со оспорените одредби не се ограничени, ниту укинати со Уставот утврдените права, па тие одредби се во согласност со Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на Уставот на СФРЈ, не ја оценува спротивноста на оспорените одредби со Законот за здружениот труд, туку таа спротивност ја оценува Уставниот суд на Србија.

5. Уставниот суд на Југославија врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 9 март 1988 година, донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на Основниот суд на здружен труд во Белград да се утврди дека оспорените одредби на самоуправни општи акти на Заводот за здравствена заштита на СР Србија „д-р Милован Јовановиќ Батут“, од Белград, и тоа: член 16, член 62 и 90 на Самоуправната спогодба за здружување на трудот, чл. 22, 143 и 166 од Статутот и Правилникот за работните односи се несогласни со Уставот на СФРЈ и се спротивни со Законот за здружениот труд.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во составот: претседател д-р Александар Фира и судии: Хрвоје Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан,

Велько Марковиќ, Радко Мочивник, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У. бр. 93/86
9 март 1988 година
Белград

Претседател на Уставниот суд на Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
386. Одлука за избор и прогласување претседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	869
387. Одлука за избор и прогласување потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	869
388. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за активноста на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија — — — — —	869
389. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —	869
390. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата — — — — —	870
391. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	870
392. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за доаѓање и престој на странски јахти и странски чамци наменети за забава или спорт во крајбрежното море, реките и езерата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	870
393. Уредба за дополние на Уредбата за Контниот план и за билансите за средства за развој на општонародната одбрана — — — — —	871
394. Правилник за метролошките услови за радијациони пирометри – работни еталони за единица температура во температурен опсег од 300 К до 2800 К — — — — —	871
395. Правилник за метролошките услови за манометарски термометар со покажувачка направа и за манометарски термометар со пишувачка направа — — — — —	873
396. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на манометарски термометри — — — — —	875
397. Наредба за измена на Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени — — — — —	876
398. Наредба за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензија од 1 јануари 1988 година — —	877

	Страна		Страна
399. Наредба за дополнење на Наредбата за определување на работни еталони и на мерила чиј преглед може да им се довери на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници — — — — —	878	403. Измена на Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта — — — — —	880
400. Решение за измени и дополнења на Решението за утврдување на Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет — — — — —	878	Одлука за оценување на уставноста на одредбите на чл. 104 до 112 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство — — — — —	879
401. Решение за почетокот на работата на Царинската испостава Царинска зона Љубљана — — — — —	879	Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на самоуправните општи акти на Заводот за здравствена заштита на СР Србија „д-р Милован Јовановиќ Батут“ во Белград и тоа: член 16, чл. 50 став 3, чл. 62 и 90 од Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците, член 22 и член 58 став 2 и чл. 143 и 166 од Статутот и Правилникот за работните односи — — — — —	881
402. Одлука за измена на Одлуката за начинот и роковите на регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство — — — — —	879		

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фак. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИК. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишиќа бр. 17.